

Организациониот одбор на Меѓународниот конкурс за карикатура
„НЕВЕСТИНСКО ПОКЛОНЕНИЕ 2013“
во Четврток 18 Април
во 11.30 часот, во Л.У ГРАДСКИ МУЗЕЈ – *Мала Сала*
ќе одржи

**ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИУМИ ПО ПОВОД ОБЈАВУВАЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИТЕ
РЕЗУЛТАТИ ОД СТРУЧНОТО ЖИРИ
ЗА МЕЃУНАРОДНИОТ КОНКУРС ЗА КАРИКАТУРА „НЕВЕСТИНСКО ПОКЛОНЕНИЕ 2013“ НА
ТЕМА „СНАА- СВЕКРВА“**

Почитувани медиуми,

Во годината кога Крива Паланка е престолнина на културата во Република Македонија, имаме чест да Ве поканиме да присуствувате на овој по многу нешта уникатен и несекојдневен настан, официјализирањето на резултатите од Меѓународниот конкурс за карикатура **„НЕВЕСТИНСКО ПОКЛОНЕНИЕ 2013“** на тема **„Снаа-свекрва“** кој по идеја на Стојанче Величковски е организиран како придружна манифестација во рамките на "Невестинското поклонение на Св. Теодор -Тирон" - село Конопница Крива Паланка. На Конкурсот се пристигнати од 146 трудови од 28 земји од 86 врвни карикатуристи од светот. На прес конференцијата ќе бидат соопштени имињата на добитниците на:

- гран при наградата и освојувачот на „Трофејот НЕВЕСТУЛКА 2013“
- првите три наградени карикатуристи
- плакета за млад талентиран автор
- три специјални награди што ги доделува организаторот/општина Крива Паланка
- три специјални награди што ги доделуваат, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, Музеј на Македонија и Институтот за фолклор на Република Македонија.
- три плакети со грбот на општината кои ќе бидат доделени на националните асоцијации на карикатуристи од првите три земји од кои пристигнаа најмногу трудови на конкурсот, како и
- доделувањето на 20 пофалници за успешни карикатури на темата снаа-свекрва кои влегоа во потесен избор при жирирањето на пристигнатите трудови на Конкурсот.

**ПОКАНАТА Е НАМЕНЕТА ЗА НОВИНАРИ,
ФОТОРЕПОРТЕРИ И КАМЕРМАНИ**

На прес конференцијата ќе присуствуваат:

- градоначалникот на Крива Паланка,
- г-дин Арсенчо Алексовски во својство на претседател на организациониот одбор на културната манифестација „Крива Паланка - град на културата 2013“
- идејниот творец и автор на Меѓународниот конкурс за карикатура г-дин Стојанче Величковски,

Цел на настанот:

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИУМИ СЕ ОРГАНИЗИРА ЗА ДА МУ СЕ ДАДЕ ЗАСЛУЖЕНИОТ ПУБЛИЦИТЕТ НА ОВОЈ ОСОБЕНО УСПЕШНО ОРГАНИЗИРАН ПРОЕКТ СО КОЈ НА УНИКАТЕН НАЧИН СЕ ПРОМОВИРА КУЛТУРНОТО И ДУХОВНОТО НАСЛЕДСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СВЕТОТ. ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈАТА ЌЕ БИДЕ И СВОЕВИДНА НАЈАВА ПРЕСТОЈНАТА ИЗЛОЖБА ЗА КОЈА ИМА МНОГУ ГОЛЕМ ИНТЕРЕС.